



Curriculum vitae

1. Име:	Весна
2. Презиме:	Филиповска
3. Дата на раѓање:	16.2.1990г.
4. Националност:	Македонка
5. Брачен статус:	Немажена
6. Адреса:	Скопје
7. Контакт телефон	+38978/346-565
8. Е-маил	filipovskavesna@yahoo.com
9. Пол:	Женски

10. Образование:	
<u>Средно училиште</u> Образовна институција: ДСМУГС Др. Панче Караѓозов, Скопје Наставен јазик: Македонски Отсек: Медицинска сестра-техничар <u>Датум</u> Од: 2004 год До: 2008 год	
<u>Дипломски студии</u> Образовна институција: Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Филозофски Факултет, Скопје Студиска програма: Дефектологија Наставен јазик: Македонски <u>Датум</u> Од: 2008 год До: 2012 год	
<u>Уверение/Вокација</u>	Специјален едукатор и рехабилитатор

11. Познавање на јазици - На скала од 1 до 5 (1-базично, 5-одлично)

Странски јазик	Читање	Говорење	Пишување
Англиски	5	4	5
Француски	4	5	3

12. Компјутерска писменост

- ✓ Windows 2000, XP, W7 - Основно познавање;
- ✓ MS Office – обработка на текст, табели, графици, презентации;
- ✓ Internet explorer/ Mozilla Firefox / Google Chrome.

13. Членство во други професионални тела:

- Член на Сојуз на дефектолози на Р. Македонија
- Член на Македонско Научно Здружение за Аутизам

14. Други вештини

- Добро теоретско и практично искуство во инклузивно образование на деца со посебни образовни потреби;
- Добро практично искуство кај деца кои послабо напредуваат;
- Добро теоретско и практично искуство кај деца со дислексија;
- Искуство во работа со деца со аутистичен спектар;
- Добро практично искуство во работа со деца со оштетен слух;
- Добро познавање на знаковен јазик ;
- Положен Стручен испит за медицинска сестра, Декември 2012 (добиено уверени за истиот);

15. Моментално работно место:

Специјален едукатор и рехабилитатор при ООУ Владо Тасевски- Скопје

16. Стаж во години на работното место

4,5 години

17. Друго професионално искуство

Од-до	Локација	Позиција	Опис
Јануари 2013г.- Декември 2013г.	Скопје	Општински (мобилен) дефектолог во <i>Општина Карпош</i>	Дефектолог (специјален едукатор) кој ги опслужува сите училишта на територија на општина Карпош, работејќи на подобро инклузивно образование и работа со децата со попреченост

18. Други релевантни информации (учество на Семинари, Конференции и Обуки)

- Примена на асистивната технологија во работата со деца со посебни образовни потреби, Проект за е-пристапно образование, Скопје, 2013год.
- Улогата на асистивната технологија во процесот на индивидуализација во наставата, Скопје, 2013год.
- Невроразвојни нарушувања во детството, Скопје, 2014год.
- Инклузивна училница, Скопје, 2014год.
- Функционална АБА (едукација за основен пристап), Скопје, 2014год.
- Комуникација преку систем на размена на слики- ниво 1 (PECS), Скопје, 2014год.
- Со цел и за цел:
- *Соодветна независност
- *Разбирање на лутината и неспокојството кај лица со ПОП
- *Сексуалност кај лица со ПОП

- Дислексија, пристап, форми и методи, Скопје 2015год.
- Практични пристапи деца са аутизмом и АДХД-ом, Скопје, 2015год.
- Меѓународна научно-стручна конференција Современи трендови во дефектолошката теорија и пракса (учество со труд Компетенциите на дефектолозите во редовното училиште), Јуни 2016-Охрид
- Конференција Помош и поддршка на родители на деца со аутистичен спектар на нарушувања, Скопје 2017;
- Интернационална научна конференција- Знаење без граници, Врњачка Бања 2018
 - Обувач за инклузивно образование наменета за новопримени дефектолози, Декември, 2016година, Филозофски факултет - Скопје